

**Дел 1:**  
**Ставање на проблемот во рамка и решавање што да се прави**

**Донесување етички одлуки**

Како насоки во донесувањето одлуки, вклучивме дводелен процес што можете да го користите кога не сте сигурен/сигурна што е правилно или за да ја тестирате донесената одлука. Користете го овој процес за да ви помогне да постапите правилно...

**ШТО ТРЕБА ДА ПРАВАМ?**



Бидете будни во однос на ситуации што може да вклучуваат етички проблем и користете го овој процес за да ви помогне да постапите правилно...

**ДЕЛ 1**

**1**

Опишете ја ситуацијата со сопствени зборови.



**3**

**РАЗМИСЛЕТЕ:**

Кои факти ми се всушност познати?

Кои се само претпоставки?

Кои други дополнителни информации ми се потребни за да донесам добра одлука?

Како да ја потврдам точноста на тоа што го знам?




**4**

Дали сè уште ги гледам ситуацијата или етичката дилема на ист начин?

Ако одговорот е ДА, продолжете.

Ако одговорот е НЕ, повторно објаснете.





2

Дали има етичка дилема во оваа ситуација?

За да го ставите проблемот во рамки, прашајте:

Кои вредности се во прашање? Дали се во судир една со друга?

Кои теми од Кодексот се вклучени?

Која група или поединец може да биде засегнати од исходот и како?

### ВНИМАНИЕ:

Околностите може понекогаш да нè заслепат во однос на етичките последици од нашите одлуки и дејства.



5

Наведете ги можните дејства и одете на Дел 2 за да го тестирате вашето предложено решение.



ДЕЛ 2

„Интегритет“ значи дека си даваме време да препознаеме етички проблеми кога тие ќе се појават и да размислиме внимателно што е соодветна постапка. Можете да го користите овој процес за донесување на етички одлуки под корицата за да ви помогне да постапите правилно или за да тестирате некоја веќе направена одлука.

